

Прилог 2: НАЦРТ ВЕРЗИЈА од Договор за финансиска поддршка

Врз основа на член 12 став 1 точка 13, а во врска со член 6 став 1 точка 5 од Законот за основање на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој (“Службен весник на Република Македонија” бр.72/2007, 05/2009), Јавниот оглас бр.0_/__ објавен на __.__.____ година за поднесување на барања за финансиска поддршка од ИПАРД Програмата 2007-2013, Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од компонента V–ИПАРД од инструментот за предпристапна помош ИПА (“Службен Весник на Република Македонија” бр. 112/2009) и Решение бр. 16-____/___ издадено од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој

ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ:

1. Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, како давател на финансиска поддршка (во понатамошниот текст: Агенција) претставувана од Директорот _____,

со седиште на “Бул. III Македонска Бригада, бр.20 (зграда на Македонија Табак блок С), 1000 Скопје, и со адреса за кореспонденција “Бул. III Македонска Бригада, бр.20 (зграда на Македонија Табак блок С), 1000 Скопје, од една страна, и

2. _____ од _____ со Даночен број _____, како страна на која и е одобрена финансиска поддршка (во понатамошниот текст: Корисник), претставуван од управителот _____ со единствен матичен број _____, седиште и адреса: _____

број на жиро сметка: _____, _____, место на инвестицијата предмет на овој договор: _____

од друга страна,

го склучија следниот:

ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА Бр. 16-____/___ (ИБ _____)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Предмет на Договорот

(1) Со овој договор се уредуваат правата и обврските на договорните страни во врска со исплатата и користењето на финансиската поддршка од ИПАРД Програмата 2007-2013, одобрена со Решение бр. 16-____/___ од _____.

(2) Финансиската поддршка, согласно со:

Мерката,

Група на инвестиции,

Тип на инвестиции,

Листа на прифатливи трошоци бр

ќе се користи за добрата/услугите утврдени во Прилог 2 на овој Договор – Табела за користење на финансиската поддршка по стоки и услуги

(3) За функционалност на инвестицијата корисникот се обврзува да ги реализира активностите/добрата/градбите кои нема да бидат ко-финансирана од страна на Агенција. Гореспоменатите активностите/добрата/градбите се наведени во Прилог 2 на овој договор.

Член 2

Договорен износ

(1) Вкупна вредност на инвестицијата е _____ МКД (со зборови _____).

(2) Вкупна прифатлива вредност на инвестицијата е _____ МКД (со зборови _____).

(3) Финансиската поддршка согласно Решението бр. 16-_____/_____ изнесува до _____ МКД (со зборови _____) т.е. 50% од вкупната прифатлива вредност на инвестицијата.

(4) АФПЗРР ќе исплати 50% од реално направените, оправданите и прифатливите трошоци, но не повеќе од износот од став 3 на овој член и не повеќе од износот за поединечни стоки и услуги наведен во Прилог 2 на овој договор, дури и во случај реално направените трошоци да го надминуваат одобрениот износ. Соодветните трошоци одобрени во овој Договор, кои се однесуваат на општите трошоци треба да се направени и оправдани исто како и сите други трошоци.

(5) Висината на процентот на финансиската поддршка од став 3 на овој член може да се измени само во случај на природна непогода, а со претходно склучен Анекс кон Договорот.

II. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ

Права на корисникот

Член 3

(1) Корисникот има право на финансиска поддршка до износот наведен во член 2 став 3 од овој договор, односно до износот за поединечни стоки и услуги наведен во Прилог 2, согласно начинот, условите и роковите утврдени во овој договор.

(2) Корисникот има право да бара Анекс кон Договорот најдоцна 60 дена пред рокот за завршување на инвестицијата предмет на овој договор, утврден во член 4 став 2 на овој договор.

(3) Корисникот има право да бара Анекс кон Договорот поради:

а) продолжување на рокот за завршување на инвестицијата предмет на овој договор (член 4, ставови 2);

б) продолжување на рокот за поднесување на барањето за исплата на финансиската поддршка (член 4, ставови 3);

в) промена во градењето на инвестицијата, предмет на овој договор (Прилог 2);

г) промена во типот/моделот на наведените стоки или услуги кои се дел од инвестицијата, предмет на овој договор (Прилог 2);

д) промена на дел од инвестицијата, предмет на овој договор (Прилог 2);

ѓ) промена на добавувач/ите (Прилог 2);

е) промена на корисникот – само за физичко лице во случај на смрт;

ж) промена на лични податоци (адреса, трансакциска/банкова сметка, промена на лични податоци итн.).

(4) Корисникот има право да бара Анекс кон Договорот по однос на став 3 точка б) в) г) и д) од овој член само во случај на:

– виша сила;

– природна непогода чие настанување е потврдено од страна на Европската Комисија;

- престанок на производство на одредени стоки кои се дел од инвестицијата предмет на овој договор;
- неможност на добавувачите да извршат снабдување со услуги и стоки;
- промени како резултат на потребата за усогласување на инвестицијата предмет на овој договор со законодавството;
- состојба која не можела да се предвиди во моментот на склучување на Договорот и
- воведување на нови технологии кои можат да ја подобрат ефикасноста на инвестицијата.

(5) Корисникот има право да бара Анекс кон Договорот кога регионот каде што е местото на инвестицијата и инвестицијата се погодени од природна непогода, а за кој регион Европската Комисија има одобрено поедноставни постапки за добивање на финансиската поддршка за определен временски период, поради што има можност да добие:

- финансиска поддршка во износ и процент кој го надминува износот односно процентот наведен во член 2 став 3 од овој Договор и
- 20% од вкупно прифатливата вредност на инвестицијата утврдена со овој договор пред поднесување на финансиските документи како доказ за спроведување на истата.

(6) Корисникот или негов овластен претставник има право да ги наведе своите забелешки во извештајот за извршена контрола на лице место и истиот да го потпише.

Обврски на корисникот

Член 4

(1) Корисникот се обврзува да ја заврши инвестицијата со сопствени парични средства во износ наведен во Прилог 2 на овој договор.

(2) Корисникот се обврзува да ја заврши инвестицијата наведена во член 1 на овој договор најдоцна до _____ година.

(3) Корисникот се обврзува да поднесе барање за исплата и потребна документација најдоцна до _____ година.

(4) Корисникот се обврзува да го поднесе последниот одобрен образец на барањето за исплата по препорачана пошта или лично во согласност со член 8 став (3) на овој договор.

(5) Корисникот се обврзува сите плаќања кон трети лица кои произлегуваат од спроведувањето на инвестицијата предмет на овој договор да ги изврши согласно рокот утврден во став (3) на овој член.

(6) Корисникот се обврзува дека во рокот од став (2) на овој член инвестицијата предмет на овој договор ќе ги достигне ЕУ стандарди од областа на _____ / во период од 36 месеци од финалната исплата или на крајот на преодниот период утврден во правните акти и ќе биде во согласност со стандардите додека договорот е во сила.

(7) Корисникот се обврзува во прилог на барањето за Анекс кон Договорот да достави соодветни документи како доказ за исполнување на одредбите од член 3 став (3) и (4), а согласно член 8 став (3).

(8) Корисникот се обврзува да ја извести Агенцијата за времето на извршување на скриените работи во текот на изградбата најмалку една недела пред започнување на активностите поврзани со извршување на скриените работи.

(9) Корисникот се обврзува на барање на АФПЗРР да доставува информации/податоци.

(10) Корисникот се обврзува веднаш да ја извести АФПЗРР доколку настанат околности кои имаат влијание врз спроведувањето на инвестицијата предмет на овој договор.

(11) Корисникот се обврзува да обезбеди целосен и непречен пристап на овластените лица на АФПЗРР, Министерството за финансии, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Европската комисија, Судот на ревизори, како и ревизорското тело до документите, објектите, опремата и имотот кои се од значење/поврзани за/со инвестицијата, за

време на контролата на лице место, како и при спроведувањето на надзорот над овој договор за целото негово времетраење.

(12) Корисникот или овластен претставник се обврзува да се легитимира на барање на овластените лица од АФПЗРР за време на контролата на лице место.

(13) Корисникот се обврзува да не ја отуѓува, дава под закуп или заем инвестицијата предмет на овој договор за целото негово времетраење. Во случај на инвестиција од група на инвестиции 30231, опремата може да се дава под закуп или заем.

(14) Корисникот се обврзува да не ја менува намената и целта на инвестицијата предмет на овој договор за целото негово времетраење.

(15) Корисникот се обврзува да не го менува местото на инвестицијата, предмет на овој договор, освен доколку не е поинаку одобрено од страна на АФПЗРР. Во случај на група инвестиции 30231 местото на инвестицијата може да се менува меѓутоа не надвор од границите на државата. АФПЗРР ќе ги земе во предвид сите причини кои довеле до менување на местото на инвестицијата, како и дали корисникот го менува местото на производната дејност или само местото на инвестицијата. Корисникот е обврзан навремено да ја извести АФПЗРР за намерата за промена на местото на инвестицијата која е предмет на овој Договор.

(16) Корисникот се обврзува да ги чува оригиналните документи кои се однесуваат на предметот на овој договор за целото негово времетраење.

(17) Корисникот се обврзува да води сметководствена евиденција во врска со инвестицијата, предмет на овој договор, а во согласност со барањата за доставување на информации до Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството за целовреметраење на Договорот.

(18) Корисникот се обврзува дека нема да користи неповратна финансиска помош од други европски, домашни или странски фондови за финансирање на инвестицијата предмет на овој договор.

(19) Корисникот се обврзува да ги подмири обврските по однос на даноци, здравствено, пензиско и инвалидско осигурување, како и обврските кон Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за целото времетраење на овој договор.

(20) Корисникот се обврзува пред поднесувањето на барањето за исплата да ги подмири заостанатите обврски (доколку ги има) кои произлегуваат од користење на финансиска поддршка од друга компонента на ИПА.

(21) Корисникот се обврзува да пријави било каква промена на производните капацитети во Единствениот Регистар на Земјоделски стопанства која е резултат на инвестицијата пред поднесување на барањето за исплата.

(22) Корисникот се обврзува на одобрената и набавена опрема да постави табла со технички карактеристики, сериски број на опремата и година на производство (доколку инвестицијата вклучува опрема).

(23) Корисникот се обврзува во случај на исплата на повеќе средства од одобрените со решението за исплата донесено од АФПЗРР, веднаш да го врати износот кој преставува разлика меѓу исплатениот и одобраниот износ, а во спротивно АФПЗРР ќе пресметува казнена камата.

(24) Корисникот се обврзува во рок од пет дена од денот на извршувањето на исплатата на видливо место, согласно Прилог 3 на овој договор, да истакне налепница (големина А) и комеморативна плакета на која е наведено дека инвестицијата е финансирана со средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 и истата да не ја отстрани за целото времетраење на овој договор.

Права на АФПЗРР

Член 5

(1) АФПЗРР има право да врши контрола на лице место за целото времетраење на овој договор.

(2) АФПЗРР има право да бара дополнување или појаснување на барањето за исплата, како и на потребните документи во прилог на барањето во однапред утврден рок.

(3) АФПЗРР има право да бара информации, податоци и материјали потребни за следење, евалуација и контрола на лице место на инвестицијата, како и да бара слободен пристап до објектите, просториите, опремата и имотот поврзани со инвестицијата предмет на овој договор.

(4) АФПЗРР има право да го отфрли барањето за исплата ако Корисникот не го поднесе согласно рокот утврден во член 4, став 3 на овој договор.

(5) АФПЗРР има право да го одбие барањето за исплата, во целост или делумно, доколку Корисникот:

(а) не го дополни или појасни барањето или потребните документи во однапред утврдениот рок,

(б) не ја заврши инвестицијата која е предмет на овој Договор согласно член 4, став (2) и (5) од овој Договор,

(в) доставил понуди, пред потпишување на договорот, од понудувачи кои се меѓусебно сопственички и/или семејно поврзани и/или поврзани во раководната структура помеѓу себе и/или со корисникот,

(г) доставил понуди за предметот на инвестицијата, пред потпишување на договорот, од изработувачот на Деловниот план/консултантските услуги или од понудувачи кои се во семејна/сопственичка и/или поврзаност во управувачката структура со изработувачот на деловниот план/консултантските услуги,

(д) доставил манипулирани/копирани или цените во понудите се пропорционално зголемени,

(ѓ) доставил вештачки поделени понуди со цел да се избегне правилото за доставување на 3 понуди од независни добавувачи,

(е) не спречи појавување на конфликт на интерес,

(ж) не е во согласност со стандардите утврдени во член 4, став 6 од овој договор,

(з) прикрие факти и податоци во врска со спроведувањето на инвестицијата предмет на овој Договор и

(с) не ја спроведе инвестицијата согласно условите утврдени со овој Договор.

(6) АФПЗРР има право да не овозможи користење на финансиска поддршка од програмите кои ги спроведува АФПЗРР за период од 2 години доколку Корисникот се стекнал со финансиска поддршка како резултат на измама.

(7) АФПЗРР има право на својата интернет страна да ги објави следниве податоци за Корисникот:

– целосен назив според регистрација,

– општина во која престојува или е регистриран корисникот, поштенски број и

– износот на финансиската поддршка во денари од ИПАРД Програмата 2007-2013.

(8) АФПЗРР има право да го одбие барањето за склучување Анекс кон Договор доколку:

– доведува до неисполнувањето на националните стандарди;

– доведува до неисполнувањето на европските стандарди;

– доведува до неизводливоста на инвестицијата;

– доведува до нефункционалност на постројката согласно оперативната структура и нефункционалност на технолошкиот процес односно производната линија (во случај кога предмет на бараните измени е менување на дел од инвестицијата);

– со тоа би се надминал максималниот период за реализација на инвестицијата;

– е во спротивност со националната важечка регулатива.

(9) Агенцијата има право да побара измени кон Договорот доколку:

– утврди дека настанала техничка грешка при изработка на договорот (грешка во броеви, суми при пресметка, датум, назив) ,

- утврди дека финансиската поддршка, делумно, била одобрена спротивно на правилата на ИПАРД Програмата, Секторскиот Договор, Законот за основање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и подзаконските акти кои произлегуваат од истиот.
- се резултат на откривањето на скриени работи од извршената контрола на терен.

(10) АФПЗРР има право да бара поврат на исплатената финансиската поддршка доколку

Корисникот:

(а) доставил лажни податоци врз основа на кои се стекнал со финансиска поддршка од ИПАРД Програмата 2007-2013,

(б) доставил понуди, пред потпишување на договорот, од понудувачи кои се меѓусебно сопственички или семејно поврзани и/или поврзани во раководната структура помеѓу себе и со корисникот,

(в) доставил понуди за предметот на инвестицијата, пред потпишување на договорот, од изработувачот на Деловниот план/консултантските услуги или од понудувачи кои се во семејна/сопственичка и/или поврзаност во управувачката структура со изработувачот на деловниот план/консултантските услуги,

(г) не спречи појавување на конфликт на интерес,

(д) доставил манипулирани/копирани или цените во понудите се пропорционално зголемени,

(ѓ) доставил вештачки поделени понуди со цел да се избегне правилото за доставување на 3 понуди од независни добавувачи,

(е) користел/користи неповратна финансиска помош од други европски, домашни или странски фондови за финансирање на инвестицијата предмет на овој договор,

(ж) ја отуѓува, дава под закуп, заем или ја менува намената и целта на инвестицијата, предмет на овој договор,

(з) извршил промена на местото на инвестицијата предмет на овој договор,

(с) примил повеќе средства од оние одобрени со решението за исплата, поради административна грешка на АФПЗРР,

(и) не обезбеди целосен и непречен пристап на овластените лица на АФПЗРР, Министерството за финансии, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Европската комисија, Судот на ревизори, како и ревизорското тело до документите, објектите, опремата и имотот кои се од значење/поврзани за/со инвестицијата, за време на контролата на лице место, како и при спроведувањето на надзорот над овој договор за целото негово времетраење,

(ј) не постави налепница и плакета во согласност со член 4 став (21) и (22) на овој договор, и

(к) во други случаи утврдени во овој договор и Законот за основање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

(11) АФПЗРР има право, во случај на поврат на средства од став (10) точки (а), (б), (в), (г), (д), (ѓ), (е), (ж), (з), и (и) на овој член, да пресмета казнена камата од денот на исплата на финансиската поддршка до денот на повратот на средствата. Во случајот од став (10) точка (с) на овој член, казнената каматата ќе се пресметува по истекот на рокот за поврат на средства утврден во Решението за поврат на средства донесена од АФПЗРР. АФПЗРР пресметува камата согласно Законот за облигациони односи.

(12) АФПЗРР има право да поведе извршна постапка во случај Корисникот да не изврши поврат на средства во рок од 15 дена од приемот на Решението за поврат на средства.

(13) Агенцијата има право да го следи исполнувањето на критериумите врз основа на кои е донесено решението за распределба на средства и решението за исплата додека овој договор е во сила, а во случај на прекршување да бара поврат на средствата или раскинување на договорот

Обврски на АФПЗРР

Член 6

- (1) АФПЗРР се обврзува да изврши исплата на финансиската поддршка во рок од три месеци од денот на приемот на комплетното барање за исплата.
- (2) АФПЗРР се обврзува да изврши еднократна исплата на финансиската поддршка.
- (3) АФПЗРР се обврзува да спроведе контрола на лице место преку овластени контролори кои се должни да се легитимираат пред Корисникот или овластен претставник.
- (4) АФПЗРР се обврзува по приемот на барањето за Анекс кон Договорот поради природна непогода да постапува согласно одредбите на Секторскиот Договор.
- (5) АФПЗРР се обврзува со личните податоци на Корисникот да постапува согласно прописите од областа на заштита на лични податоци.

III. РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 7

- (1) Овој договор може да се раскине:
 - со взаемна согласност на договорните страни,
 - еднострано од страна на АФПЗРР доколку Корисникот не се придржува кон одредбите на овој договор,
 - еднострано од страна на АФПЗРР како резултат на откриени скриени работи при контрола на терен,
 - еднострано од страна на Корисникот, само пред исплата на финансиската поддршка.
 - и во други ситуации предвидени со овој договор, или закон
- (2) Во случај на раскинување на Договорот согласно став 1 точка 2 и точка 3 на овој член, АФПЗРР веднаш ќе го извести Корисникот.
- (3) Во случај на раскинување на Договорот согласно став 1 точка 4 на овој член, Корисникот е должен да ја извести АФПЗРР најмалку 15 дена пред истекот на рокот наведен во член 4 став (2) од овој договор.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

- (1) Корисникот изјавува под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека сите податоци содржани во извештаите и документите доставени до АФПЗРР се точни и автентични.
- (2) Корисникот изјавува дека не започнал со реализација на инвестицијата која е предмет на овој договор пред истиот да стапи на сила.
- (3) Корисникот се обврзува да ги превземе сите потребни мерки со цел да го спречи конфликтот на интереси кои може да влијаат врз објективното спроведување на овој договор. Таков конфликт на интереси може да се појави како резултат на економски интерес, политички или етнички интерес, семејни или емотивни врски, или било каков друг заеднички интерес.
- (4) Секоја ситуација која преставува или може да доведе до конфликт на интереси додека овој договор е во сила мора веднаш да се пријави во АФПЗРР. Корисникот е должен да ги преземе сите чекори за корекција на ситуацијата.
- (5) АФПЗРР го задржува правото да провери дали сите мерки за корекција на ситуацијата се превземени од страна на корисникот, а може и да побара превземање на нови мерки во одреден временски период.
- (3) Заради обезбедување на информации за документите кои треба да се достават во прилог на барањето за Анекс кон Договорот, обезбедување на важечки образец на барањето за исплата, како и поради доставување на истите до АФПЗРР Корисникот е согласен да се обрати до АФПЗРР на следнава адреса: Бул. III Македонска Бригада, бр.20 (зграда на Македонија Табак блок С), 1000 Скопје

Контакт телефон: 02 30 97 460

Интернет адреса: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk .

Стапување во сила и времетраење на Договорот

Член 9

(1) Со потпишување на овој Договор, договорните страни ја изразуваат својата слободна волја, потврдуваат дека го прочитале и го разбрале Договорот и дека се согласуваат со правата и обврските кои произлегуваат од него како и со неговите правни последици.

(2) Овој договор ќе стапи на сила на денот на неговото потпишување од двете договорни страни и ќе биде во сила пет години по последната исплата од страна на АФПЗРР освен во однос на член 4 став 11 ќе биде во сила 7 година по конечната исплата.

Прилози

Член 10

Следните Прилози претставуваат составен дел на овој договор:

1. Прилог 1 – Дефиниции
2. Прилог 2 – Табела за користење на финансиска поддршка по стоки и услуги
3. Прилог 3 – Форма на налепница, комеморативна плакета и билбордот

Спорови

Член 11

Споровите кои произлегуваат од овој договор, договорните страни ќе се обидат да ги решат спогодбено, а доколку тоа не е можно, надлежен ќе биде Управен Суд, Скопје.

(2) Во случај на спор одредбите од билатералните договори склучени помеѓу Република македонија и Европската комисија во врска со предпристапната помош ќе преовладуваат во однос на националните прописи.

Примероци

Член 12

Овој договор е склучен во четири идентични примероци, по два за секоја договорна страна.

Дата, _____.2013

Дата, _____.2013

Архивски бр. 16-____/____

Директор на АФПЗРР:

Корисник

Б ДЕЛ 2 - ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ 1 – ДЕФИНИЦИИ

- Во контекст на овој договор, изразите кои се користат во овој договор го имаат следното значење:
- Проект“ е целокупната, сеопфатна инвестициска активност на барателот која се состои од прифатлив и неприфатлив дел за ко-финансирање од ИПАРД Програмата 2007-2013
 - “Вкупна вредност на инвестицијата” е вредноста на целокупната инвестиција која е предмет на овој Договор;
 - “Вкупна прифатлива вредност на инвестицијата” се одобрените трошоци од страна на АФПЗРР согласно ИПАРД Програмата 2007-2013, Секторскиот Договор и Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка од мерката за рурален развој финансирана од компонентата V - ИПАРД преку Инструментот на Претпристапната поддршка (ИПА);
 - “Финансиска поддршка” е финансиската поддршка од страна на АФПЗРР во еквивалентен износ од ____ % од вкупната прифатлива вредност на инвестицијата;
 - “Општи трошоци” се надоместоците за архитекти и инженери, други трошоци за консултантски услуги, физибилити студии, стекнување со патент, права и дозволи;
 - “Почеток на спроведување на инвестицијата” значи превземање на било какви обврски на сметка на одобриениот износ, потпишување на договори со трети лица за вршење на дејности предмет на овој Договор, нарачка на материјали, опрема и други слични активности, освен активности кои спаѓаат во општи трошоци;
 - “Природна непогода” се инциденти предизвикани од природни сили кои е невозможно да се контролираат а кои го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, животните и растенијата и предизвикуваат штети на земјиштето, културното наследство и животната средина (земјотреси, поплави, ерозии, лавини, лизгања на земјиште, бури, оштетувања на брани и бедеми, суши, атмосферски катастрофи).
 - “Секторски Договор” е Договорот кој е ратификуван помеѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на Европските Заедници по однос на Правилата за соработка заради финансиска поддршка на ЕК за Република Македонија и имплементацијата на помошта во рамките на компонента V (ИПАРД) преку инструментот за претпристапна помош (ИПА) („Службен весник на Република Македонија бр.165/2008“)
 - „Конфликт на интерес“ е кога непристрасното учество на кое било лице кое учествува во постапката за набавка е загрозено заради семејни причини, економски интерес или некаков друг интерес помеѓу лицата
 - “Виша сила“ е исклучителен настан или околности, надвор од контролата на договорните страни која ги спречува едната или двете договорни страни да ги исполнат обврските кои произлегуваат од овој договор, кој не бил предизвикан од грешка или негрижа на договорните страни и кој и покрај целиот напор и преземени активности е не премостлив. “
 - „Активна корупција“ е ветување, нудење или давање од страна на било кое лице, директно или индиректно, незаконска/неоправдана предност за него или било кој друг, за тој или таа да делуваат или да се воздржат од делување при извршувањето на функцијата.

- „Пасивна корупција“ е барање или примање, директно или индиректно, на било каква незаконска/неоправдана предност за него или било кој друг, или прифаќање на понуда или ветување за таква предност, со цел тој или таа да делуваат или да се воздржат од делување при извршувањето на функцијата

ПРИЛОГ 2- Табела за користење на финансиската поддршка по стоки и услуги (за исплата во една рата)

Бр.	Борј на понуда/договор	Датум на понуда/договор	Име на добавувач	Код на инвестиција	Име и модел на инвестиција	Количина	Цена по единица	Вкупен износ на инвестиција	Вкупни прифатливи трошоци (ТЕЕ)	Вкупен јавен трошок (Одобрен)	ЕУ учество	Национално учество	Приватно учество
Трошоци за градба (Изградба-реконструкција)													
1						0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2						0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3						0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4						0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5						0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6						0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Вкупно							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Опрема/машини													
8						0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9						0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10						0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11						0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12						0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13						0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Вкупно							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Општи трошоци													

1						0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5													
1						0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6													
1						0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7													
1						0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8													
1						0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9													
2						0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0													
2						0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1													
2	Вкупно							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2													
2	ВКУПНО							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3													

